

20180991840

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за животната средина, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 2018 година.

Бр. 08- 3450/1
22 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 1

Во Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), во членот 161-б во точката 4) знакот точка запирка се заменува со сврзникот „и“.

Во точката 5) алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

Во точката 5) алинеја 6 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 6) се брише.

Член 2

Во членот 194-б точка 3) бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Во точката 4) знакот точка запирка се заменува со сврзникот „и“.

Во точката 5) алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

Во точката 5) алинеја 6 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 6) се брише.

Член 3

Во членот 196 став (1) алинеја 5 бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Алинејата 8 се менува и гласи:

„- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и“.

Алинејата 9 се брише.

Член 4

Одредбите од членот 161-б точка 5) и членот 194-б точка 5) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 5

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.